

## БАРАЊЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАТЕНТ

### Државен завод за индустриска сопственост

(да се пополни со машина за пишување)

<b>1. Назив на пронајдокот</b>	
<b>2. Подносител на пријавата</b>	
<i>Презиме, име и адреса за физичко лице односно фирма и седиште за правно лице</i>	<i>Телефон</i>
	<i>Факс</i>
	<i>e-mail</i>
Постојат повеќе подносиители (ДЗИС П1 дополнение 1)	
Изјава за заеднички претставник	
<b>3. Пронајдувач</b>	
<i>Презиме, име и адреса</i>	Пронајдувачот не сака да биде наведен Пронајдувачот е подносител
Постојат повеќе пронајдувачи (ДЗИС П1 дополнение 2)	
<b>4. Застапник</b>	
<i>Регистарски број</i>	
Податоци за останати застапници	
<b>5. Адреса за кореспонденција</b>	
<i>Презиме, име и адреса Односно фирма и седиште</i>	<i>Телефон</i>
	<i>Факс</i>
	<i>e-mail</i>

<b>6. Начин на спроведување на постапката</b>	
<p>потполно</p> <p>билатерални договори</p> <p>во Заводот</p>	
<b>7. Право на првенство</b>	
<p>Саемско право</p> <p><i>Име на изложбата односно саемот</i></p> <p><i>Датум на првото изложување</i></p>	<p>Униско право</p> <p><i>Датум на пријава, Број на пријавата,</i></p> <p><i>Држава</i></p>
<b>8. Разделена пријава</b>	
<p>Број на првобитната пријава П _____</p> <p>Датум на првобитната пријава _____</p>	
<b>Прилози</b>	<b>Содржина</b>
<p><i>Доказ за платена такса</i></p> <p><i>Барање за редукција на таксата и доказ</i></p> <p><i>Полномошно за застапување</i></p> <p><i>Генерално полномошно</i></p> <p><i>Податоци за други подносители</i></p> <p><i>Изјава за заеднички претставник на подносителот</i></p> <p><i>Податоци за други пронајдувачи</i></p> <p><i>Изјава од пронајдувачот дека не сака да биде наведено пријавата</i></p> <p><i>Документ за правото на првенството</i></p> <p><i>Потврда за изложување на меѓународна изложба на пронајдоци</i></p> <p><i>Доказа за депонирање на жив биолошки и/или микробиолошки материјал</i></p> <p><i>Попис на нуклеотидни и/или аминокиселински секвенци</i></p> <p><i>Пријавата е поднесена на странски јазик</i></p> <p><i>Електронска форма (дискета, CD)</i></p> <p><i>Барање за повторно воспоставување на правото на првенство</i></p>	<p><i>Опис на пронајдок</i> _____ <i>страници</i></p> <p><i>Патентни барања</i> _____ <i>страници</i></p> <p><i>Нацрти</i> _____ <i>страници</i></p> <p><i>листа на нуклеот.али ам.</i> _____ <i>страници</i></p> <p><i>Вкупен број на страници</i> _____</p> <p><i>број на патентни барања</i> _____</p> <p><i>број на нацрти</i> _____</p>
<p>Број на нацртот кој се објавува со апстрактот односно патентното барање _____</p>	

<p><b>Потпис и печат на подносителот</b></p> <p><b>односно потпис и печат на застапникот</b></p>
--

<p><b>Потпис и печат на Државниот завод за</b></p> <p><b>индустриска сопственост</b></p>
--